

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	5
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 36
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, консолидираниот билансот на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорноста на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со стандардите за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските консолидирани финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 11 април 2024 година

Овластен ревизор

Родне Коцевска



Расел Бедфорд Атанасовски
Доо Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Приходи од продажба	7	5.475.683	5.291.810
Останати оперативни приходи	8	<u>57.965</u>	<u>66.189</u>
Вкупно оперативни приходи		5.533.648	5.357.999
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	9	10.216	8.543
Потрошени материјали и ситен инвентар	10	-1.029.318	-982.000
Трошоци за вработените	11	-347.187	-343.325
Амортизација	15	-111.582	-109.443
Набавна вредност на продадени стоки		-3.549.595	-3.405.993
Останати оперативни расходи	12	<u>-351.912</u>	<u>-406.433</u>
Вкупно оперативни расходи		-5.389.594	-5.247.194
Добивка од оперативно работење		154.270	119.348
Финансиски приходи	13	13.373	2.928
Финансиски расходи	13	-13.627	-6.809
Добивка пред оданочување		154.016	115.466
Данок на добивка		-7.554	-3.870
Добивка по оданочување		146.462	111.596
Основна заработувачка по акција (во денари)			
	14	<u>4.870</u>	<u>3.711</u>

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 07 март 2024 година и ги одобри за предавање во Централниот Регистар на РМ

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружните белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка по оданочување		146.462	111.596
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		5.759	-5.374
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>5.759</u>	<u>-5.374</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>152.221</u>	<u>106.222</u>

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Материјални средства	15	989.048	991.909
Нематеријални средства	15	1.936	325
Вложувања расположливи за продажба	16	28.907	23.155
Вложувања кои се чуваат до доспевање	17	172.186	
Вкупно долгорочни средства		1.192.077	1.015.389
Залихи	18	419.957	344.697
Побарувања од купувачи	19	388.120	340.171
Останати краткорочни побарувања	20	7.434	5.888
Побарувања за аванси	21	3.342	15.273
Краткорочни финансиски средства	22	209.184	207.397
Активни временски разграничувања	23	14.960	10.285
Парични средства	24	144.190	149.240
Вкупно тековни средства		1.187.188	1.072.951
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.379.265	2.088.341
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.535	90.536
Сопствени акции		-9.927	-9.927
Законски и посебни резерви		27.084	27.084
Останати резерви		26.371	20.611
Резерви за инвестиции		789.813	678.896
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		601.741	566.209
Вкупно капитал и резерви		1.541.572	1.389.364
Долгорочни кредити	25	163.118	119.427
Обврски спрема добавувачи	26	514.082	412.353
Останати краткорочни обврски	27	96.435	89.673
Обврски за аванси	28	3.194	3.226
Краткорочни финансиски обврски	29	50.190	61.758
Пасивни временски разграничувања	30	10.674	12.539
Вкупно тековни обврски		674.575	579.550
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.379.265	2.088.341

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	2023	2022
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	146.462	111.596
Амортизација	111.582	109.443
Залихи	-75.260	131.884
Побарувања од купувачи	-47.949	2.087
Останати краткорочни побарувања	-1.546	-3.863
Побарувања за аванси, депозити и кауции	11.931	-13.198
Активни временски разграничувања	-4.675	909
Обврски према добавувачи	101.729	-11.686
Останати краткорочни обврски	6.762	-16.566
Обврски за аванси	-32	-663
Пасивни временски разграничувања	-1.865	-825
Нето парични текови од оперативни активности	247.139	309.118
Парични текови од инвестициони активности		
Нови набавки на НПО	-111.700	-94.237
Вложувања во подружници		
Краткорочни финансиски средства	-1.787	-35
Долгорочни вложувања	-166.427	5.375
Расходувани НПО	1.364	89
Нето парични текови од инвестициони активности	-278.550	-88.808
Парични текови од финансиски активности		
Долгорочни/краткорочни кредити	32.120	-72.488
Останати промени на капиталот		
Исплатени награди		-13.689
Објективна вредност на вложувањата	-5.759	-5.375
Нето парични текови од финансиски активности	26.361	-91.552
Нето намалув./зголем. на паричните средства	-5.050	128.758
Парични средства на почеток од годината	149.240	20.481
Парични средства на крајот од годината	144.190	149.240

Придружните белешки се составен

дел на овие финансиски извештаи
ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2023 година

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	90.536	-9.928	27.084	20.610	678.996	15.955	566.111	1.389.364
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2023 година	-	-	-	-	-	-	146.462	146.462
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	5.759	-	-	-	5.759
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	5.759	-	-	146.462	152.221
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено по Одлука	-	-	-	-	110.917	-	-110.917	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-13	-13
Состојба 31.12.2023	90.536	-9.928	27.084	26.371	789.813	15.955	601.741	1.541.572

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	90.536	-9.928	27.084	25.984	598.173	15.955	549.024	1.296.828
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2022 година	-	-	-	-	-	-	111.596	111.596
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	-5.374	-	-	-	-5.374
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-5.374	-	-	111.596	106.222
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-13.689	-13.689
Распределено по Одлука	-	-	-	-	80.823	-	-80.823	-
Останато	-	-	-	-	-	-	3	3
Состојба 31.12.2022	90.536	-9.928	27.084	20.610	678.996	15.955	566.111	1.389.364

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапување под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

Групата ПЕКАБЕСКО, покрај матичното друштво, ја сочинува и следното друштво со ограничена одговорност во мнозинска сопственост:

процент на учество на ПЕКАБЕСКО АД Скопје	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Тимко-лаб Дооел Кадино	100%	100%
Пекабеско Доо Рашка	100%	100%

Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 79,7% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2023 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12.2023 година лицето Весна Кутревска поседува 2.035 акции или 6,27 % од издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2023 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 2.375 сопствени акции или 7,31% од основната главнина (2.375 сопствени акции на 31.12.2022 година).

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

На 31.12.2023 година бројот на вработените во Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 414 лица (2022 година 450).

Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, освен за споредбени податоци за Извештајот за парични текови.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во консолидираните финансиски извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

2.5. Принципи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ПЕКАБЕСКО се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата ПЕКАБЕСКО го опфаќа матичното друштво ПЕКАБЕСКО АД Скопје и неговите друштва во мнозинска сопственост.

Друштвото во мнозинска сопственост е правно лице под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

Вложувањето на Матичното друштво во подружницата, како и уделот на Матичното друштво во главнината на подружницата, сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата се елиминирани и меѓусебните побарувања, вложувања и обврски. Делот на капиталот што им припаѓа на останатите содружници во содружничкиот капитал и основната главнина на подружниците се прикажани како неконтролирачко учество.

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи. Учеството на малцинските содружници во добивката на Групата е прикажана одделно од добивката на Групата.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни периоди на отплата и фиксни рокови на доспевање со што Друштво има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Загуба поради обезвреднување на финансиски средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови дисконтирани со оригиналната ефективна камата. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивка или загуба, како и исправка на вредноста на соодветното финансиско средство.

3.11. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за суровини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.12. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.13. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските противвредност и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервни) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.18. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2021 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

3.19. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Ризик од промени на цените

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. Утврдување на објективна вредност

Групата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Групата управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски по кредити	213.308	181.185
Парични средства	<u>-144.190</u>	<u>-149.240</u>
Нето обврски по кредити	69.118	31.945
Капитал и резерви	1.541.572	1.389.364
% на кредитна задолженост	<u>4,48%</u>	<u>2,30%</u>

Кредитната задолженост на, Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден е зголемена во 2023 година во однос на 2022 година за 2,18 процентни поени, и покрај зголемувањето, кредитната задолженост е ниска.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Финансиски средства		
Парични средства	144.190	149.240
Побарувања од купувачи	388.120	340.171
Останати побарувања	7.434	5.888
Побарувања за аванси	3.342	15.273
Краткорочни финансиски средства	209.184	207.397
Активни временски разграничувања	14.960	10.285
	<u>767.230</u>	<u>728.254</u>
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	514.082	412.353
Останати тековни обврски	96.435	89.673
Обврски за аванси	3.194	3.226
Пасивни временски разграничувања	10.674	12.539
Кредити	213.308	181.185
	<u>837.693</u>	<u>698.976</u>

6.4 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.6. Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачи и обврските за кредити, кои се деноминирани во странска валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик бидејќи нивната употреба во Р.Македонија не е вообичаена.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	129.275	94.689	137.875	68.834
УСД	-	-	-	-
	129.275	94.689	137.875	68.834

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е изложено во најголем дел еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	-860	2.586	860	-2.586
УСД	-	-	-	-
	-860	2.586	860	-2.586

6.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Финансиски средства		
<i>Некамајносни</i>		
Парични средства	144.190	149.240
Побарувања од купувачи	388.120	340.171
Побарувања за аванси	3.342	15.273
Останати побарувања	7.434	5.888
Активни временски разграничувања	14.960	10.285
	558.046	520.857
<i>Каматносни</i>		
Краткорочни финансиски средства	209.184	207.397
	209.184	207.397
	767.230	728.254
Финансиски обврски		
<i>Некамајносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	514.082	412.353
Обврски за аванси	3.194	3.226
Останати тековни обврски	96.435	89.673
Пасивни временски разграничувања	10.674	12.539
	624.385	517.791
<i>Каматносни</i>		
Кредити	213.308	181.185
	837.693	698.976

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Дадени депозити	2.092	2.074	-2.092	-2.074
Земени кредити	-2.133	-1.812	2.133	1.812
	-41	262	41	-262

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година.

2023

во илјади денари	До 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Кредити	-	-	50.190	163.118	213.308
Обврски спрема добавувачи	514.082				514.082
Останати обврски	96.435				96.435
Обврски за примени аванси	3.194				3.194
ПВР	10.674	-	-	-	10.674
	624.385	-	50.190	163.118	837.693

2022

во илјади денари	До 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Кредити	-	-	61.758	119.427	181.185
Обврски спрема добавувачи	412.353				412.353
Останати обврски	89.673				89.673
Обврски за примени аванси	3.226				3.226
ПВР	12.539	-	-	-	12.539
	517.791	-	61.758	119.427	698.976

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година.

2023

во илјади денари	Од 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Парични средства	144.190	-	-	-	144.190
Побарувања од купувачи	388.120	-	-		388.120
Останати побарувања	7.434				7.434
Побарувања за аванси	3.342				3.342
АВР	14.960	-	-	-	14.960
	558.046	-	-	-	558.046

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2022

во илјади денари	Од 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Парични средства	149.240	-	-	-	149.240
Побарувања од купувачи	340.171	-	-	-	340.171
Останати побарувања	5.888				5.888
Побарувања за аванси	15.273				15.273
АВР	10.285	-	-	-	10.285
	520.857	-	-	-	520.857

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од продажба на домашен пазар	4.782.349	4.607.989
Приходи од продажба на странски пазар	693.334	683.821
Вкупно	5.475.683	5.291.810

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од наемнини	8.393	7.545
Приходи од отпис на обврски	5	501
Приходи од вишоци	131	209
Приходи од одобренеија	44.971	45.014
Приходи од продажба на основни средства	2.282	581
Приходи од субвенции	2.183	12.339
Вкупно	57.965	66.189

9. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	2023	2022
Состојба на почетокот на годината	67.309	58.766
Состојба на крајот на годината	77.525	67.309
Зголемување на вредноста на залихите	10.216	8.543

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Потрошени сировини и материјали	919.934	867.115
Потрошена амбалажа и ситен инвентар	<u>109.384</u>	<u>114.885</u>
Вкупно	<u>1.029.318</u>	<u>982.000</u>

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Бруто плати	317.909	318.133
Други надоместоци за вработените	<u>29.278</u>	<u>25.192</u>
Вкупно	<u>347.187</u>	<u>343.325</u>

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Енергија	90.790	141.652
Услуги за одржување и заштита	41.956	40.785
Транспортни, телефонски, интернет и пошт. услуги	10.013	10.572
Наемнина	1.999	3.258
Премии за осигурување	11.046	9.512
Реклама, промоција, маркетинг услуги	29.910	30.118
Репрезентација, спонзорства	12.016	8.674
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	4.312	3.952
Трошоци за вода и комунални услуги	2.480	1.043
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	298	429
Трошоци за службени патувања	3.664	2.385
Банкарски услуги	3.299	3.065
Одобрени попусти на купувачи	111.105	109.301
Казни, пенали надоместоци и штети	720	257
Договори на дело	15.333	26.667
Останато	<u>12.971</u>	<u>14.763</u>
Вкупно	<u>351.912</u>	<u>406.433</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Приходи од камати	6.357	1.159
Позитивни курсни разлики	432	1.048
Дивиденди	2.375	721
Останати финансиски приходи	4.209	
Вкупно финансиски приходи	13.373	2.928
Расходи за камати	-4.549	-6.405
Негативни курсни разлики	-540	-404
Останати финансиски расходи	-8.538	
Вкупно финансиски расходи	-13.627	-6.809
Нето финансиски приходи / расходи	-254	-3.881

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	146.462	111.596
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	30.075	30.075
Основна заработувачка по акција во денари	4.870	3.711

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2023	81.827	886.170	1.158.859	4.642	2.131.498	7.665
Нови набавки	27	815	53.891	55.084	109.817	1.881
Пренос од инвестиции	-	14.155	41.959	-56.114		
Расходување и продажба		-2.016	-4.093		-6.109	-
Состојба 31.12.2023	81.854	899.124	1.250.616	3.612	2.235.206	9.546
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2023	-	247.152	892.437	-	1.139.589	7.340
Амортизација	-	22.144	89.168	-	111.312	270
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба		-841	-3.903	-	-4.744	
Состојба 31.12.2023	-	268.455	977.702	-	1.246.157	7.610
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	81.854	630.669	272.913	3.612	989.048	1.936

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризиари со вкупна површина од околу 7.349 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и дел од опремата која е во функција на објектот, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и дел од опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2022	47.922	882.659	1.109.698	0	2.040.279	7.665
Нови набавки	33.905	3.511	29.339	27.485	94.240	
Пренос од инвестиции	-		22.843	-22.843	0	
Расходување и продажба			-3.021		-3.021	-
Состојба 31.12.2022	81.827	886.170	1.158.859	4.642	2.131.498	7.665
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	225.086	808.411	-	1.033.497	6.921
Амортизација	-	22.066	86.958	-	109.024	419
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-2.932	-	-2.932	
Состојба 31.12.2022	-	247.152	892.437	-	1.139.589	7.340
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022	81.827	639.018	266.422	4.642	991.909	325

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Вложувања во банка котирана на Македонската берза на подсегментот задолжителна котација	28.907	23.155
Вкупно	<u>28.907</u>	<u>23.155</u>

17. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

Издавач	количина	Вкупна номинална вредност во ЕУР	каматна стапка	рок на доспевање	Вкупно вложување на 31.12.2023 ден(000)
Република Северна Македонија ИСИН XS2582522681 Еврообврзница	<u>2.800</u>	<u>2.800.000</u>	6,96%	13.03.2027	<u>172.186</u>
Вкупно					172.186

18. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Суровини и материјали	64.180	83.131
Резервни делови и ситен инвентар	999	537
Производство	31.930	15.659
Готови производи	45.595	51.650
Трговски стоки	<u>277.253</u>	<u>193.719</u>
Вкупно	<u>419.957</u>	<u>344.697</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања од купувачи во земјата	306.877	279.118
Побарувања од купувачи во странство	<u>81.244</u>	<u>61.053</u>
Вкупно	<u>388.120</u>	<u>340.171</u>

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	6.723	3.038
Побарувања за данок од добивка	66	2.542
Побарувања од вработените	295	245
Побарувања за повеќе платени акцизи		
Останато	<u>350</u>	<u>63</u>
Вкупно	<u>7.434</u>	<u>5.888</u>

21. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања за аванси во земјата	2.795	4.480
Побарувања за аванси во странство	<u>547</u>	<u>10.793</u>
Вкупно	<u>3.342</u>	<u>15.273</u>

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Краткорочни депозити во банки	209.184	207.397
Останато		
Вкупно	<u>209.184</u>	<u>207.397</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

23. АВР

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Однапред платени трошоци	10.751	7.477
Пресметани приходи што не се фактурирани	<u>4.209</u>	<u>2.808</u>
Вкупно	<u>14.960</u>	<u>10.285</u>

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Жиро сметки	96.696	22.356
Денарски благајни	9	1.060
Девизни сметки	<u>47.485</u>	<u>125.825</u>
Вкупно	<u>144.190</u>	<u>149.240</u>

25. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	144.333	74.834
Шпаркасе банка АД Скопје	5.918	9.318
Прокредит банка	9.746	19.136
Халк Банка АД Скопје	<u>52.972</u>	<u>55.025</u>
Вкупно	212.969	158.313
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-49.851	-38.886
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	<u>163.118</u>	<u>119.427</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	376.226	343.525
Обврски спрема добавувачи во странство	137.857	68.828
Обврски за нефактурирани стоки, матер. и услуги	-	-
Вкупно	<u>514.082</u>	<u>412.353</u>

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за бруто плати	30.892	28.046
Обврски за персонален данок на доход	8.742	8.982
Обврски за данок на добивка	4.188	
Надомест за примања на одбор на директори	38.863	43.250
Обврски за данок на додадена вредност	13.474	9.164
Останато	276	231
Вкупно	<u>96.435</u>	<u>89.673</u>

28. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за примени аванси во земјата	3.194	3.226
Вкупно	<u>3.194</u>	<u>3.226</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

29. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Халк Банка		3.126
НЛБ Банка		19.569
Шпаркасе банка АД Скопје		
Останати (камати)	339	177
Вкупно	<u>339</u>	<u>22.872</u>
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	49.851	38.886
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	<u>50.190</u>	<u>61.758</u>

30. ПВР

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Однапред пресметани трошоци	680	676
пресметани приходи за идни периоди	<u>10.014</u>	<u>11.863</u>
Вкупно	<u>10.694</u>	<u>12.539</u>

31. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тимко-лаб ДООЕЛ Кадино, и Пекабеско Доо Рашка Друштва што се управувачки поврзани.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2023	2022
Побарувања од купувачи	33.524	26.371
Побарувања по аванси	-	-
Вкупно тековни средства	33.524	26.371
Обврски спрема добавувачи	33.524	26.371
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	33.524	26.371
Приходи од продажба	64.045	47.807
Останати приходи	-	400
Вкупно приходи	64.045	48.207
Набавки на стоки	55.756	38.479
Останати расходи	8.309	9.728
Вкупно набавки и расходи	64.065	48.207

32. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2023	2022
EUR	61,49	61,49
USD	55,65	57,65

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2023 година судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 957 илјади денари (1.898 илјади денари на 31.12.2022 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2023 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 519.500 илјади денари; 1.528

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

илјади евра и 61 илјада американски долари (445.600 илјади денари и 690.025 евра на 31.12.2022 година).

34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04059867

Целосно име: Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Игинден

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.192.077.847,00			1.015.384.747,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.935.696,00			325.086,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.935.696,00			325.086,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	989.047.555,00			991.909.914,00
10	-- Недвижности (011+012)	691.472.787,00			699.794.192,00
11	-- Земјиште	81.853.890,00			81.827.390,00
12	-- Градежни објекти	609.618.897,00			617.966.802,00
13	-- Постројки и опрема	255.211.876,00			250.273.206,00
14	-- Транспортни средства	22.502.011,00			26.806.354,00

15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	16.248.397,00			10.393.807,00
18	-- Материјални средства во подготовка	3.612.484,00			4.642.355,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	201.094.596,00			23.149.747,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	201.094.596,00			23.149.747,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	172.186.000,00			
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28.908.596,00			23.149.747,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.172.227.011,00			1.062.671.024,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	419.956.821,00			344.698.108,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	64.179.535,00			83.135.569,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	998.514,00			532.658,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	31.929.509,00			15.659.096,00
41	-- Залихи на готови производи	45.595.494,00			51.650.286,00
42	-- Залихи на трговски стоки	277.253.769,00			193.720.499,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	398.895.804,00			361.335.722,00
47	-- Побарувања од купувачи	388.120.618,00			340.174.055,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	3.341.581,00			15.273.173,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (преплати)	6.880.996,00			5.581.671,00
50	-- Побарувања од вработените	294.889,00			247.021,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	257.720,00			59.802,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	209.183.836,00			207.396.670,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	209.183.836,00			207.396.670,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	144.190.550,00			149.240.524,00

60	-- Парични средства	144.190.550,00			149.240.524,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	14.960.417,00			10.284.832,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.379.265.275,00			2.088.340.603,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.541.571.763,00			1.389.357.927,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	90.535.500,00			90.535.500,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	9.927.353,00			9.927.353,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА	15.955.543,00			15.955.543,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	843.267.832,00			726.591.563,00
72	-- Законски резерви	18.792.803,00			18.792.803,00
74	-- Останати резерви	824.475.029,00			707.798.760,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	455.278.787,00			454.606.464,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	146.461.454,00			111.596.210,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	826.998.690,00			686.443.798,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	212.969.069,00			158.313.094,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	212.969.069,00			158.313.094,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	614.029.621,00			528.130.704,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	514.082.993,00			412.359.480,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.193.690,00			3.225.735,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	8.741.737,00			8.982.154,00
100	-- Обврски кон вработените	70.010.376,00			71.518.651,00
101	-- Тековни даночни обврски	17.661.924,00			9.172.442,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	338.901,00			22.872.242,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	10.694.822,00			12.538.878,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.379.265.275,00			2.088.340.603,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	5.533.647.076,00			5.357.884.826,00
202	-- Приходи од продажба	5.463.633.313,00			5.281.671.932,00
203	-- Останати приходи	57.964.954,00			66.255.967,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	67.309.382,00			58.766.006,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	77.525.003,00			67.309.382,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	12.048.809,00			9.956.927,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.389.592.980,00			5.247.034.134,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	1.120.172.343,00			1.123.937.732,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.549.595.314,00			3.406.002.509,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	95.660.375,00			96.721.790,00
212	-- Останати трошоци од работењето	45.509.917,00			53.774.910,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	352.929.870,00			346.103.345,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	218.875.176,00			220.207.134,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	22.624.321,00			22.383.796,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	74.986.594,00			74.138.182,00
217	-- Останати трошоци за вработените	36.443.779,00			29.374.233,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	111.582.457,00			109.443.786,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	1.229.155,00			89.202,00

220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	297.894,00			428.797,00
222	-- Останати расходи од работењето	112.615.655,00			110.532.063,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	13.373.283,00			3.052.186,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2.375.087,00			721.026,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	10.566.359,00			1.311.403,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	431.837,00			1.019.757,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	13.627.419,00			6.980.018,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.549.554,00			6.574.820,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	540.088,00			405.198,00
243	-- Останати финансиски расходи	8.537.777,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	154.015.581,00			115.466.236,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	154.015.581,00			115.466.236,00
252	-- Данок на добивка	7.554.127,00			3.870.026,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	146.461.454,00			111.596.210,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	434,00			474,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	146.461.454,00			111.596.210,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	146.461.454,00			111.596.210,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	4.870,00			3.711,00
269	-- Добивка за годината	146.461.454,00			111.596.210,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	146.461.454,00			111.596.210,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ

од работењето на Пекабеско АД за 2023 година

1. Општи податоци

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис во трговскиот регистар на промената на името на фирмата настапува под името Пекабеско АД. Во консолидацијата влегуваат:

- Друштво за техничко испитување и анализа ТИМКО-ЛАБ ДООЕЛ Кадино Илинден
- Trgovačko društvo za trgovinu špediciju i usluge PEKABESKO DOO Raška

Основна дејност што ја обавува Пекабеско АД е неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалоци и тутун.

Пекабеско АД, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, обработка и конзервирање на животинско месо;
- преработка на животинско и живинско месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба.

Акциите на Пекабеско АД котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза за хартии од вредност.

На ден 31.12.2023 година бројот на вработените во Пекабеско АД-Консолидација изнесуваше 414 лица, а на 31.12.2022 година 450 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул.10 бр.44; 1041 Кадино-Илинден.

Лице овластено за застапување е Слободан Кутревски - прв извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

2. Управување со Финансиски ризик

Пазарен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и

настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Менаџментот.

Каматен ризик

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

Ризик од промена на цените

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

За вреднување на Вложувањата кои котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3. Инвестиции

Инвестициите во консолидација ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер). Инвестициите во основни средства за тековната година изнесуваат 112.6 мил.мкд. Главните инвестиции се во набавка на опрема во производство, компјутерска опрема, возила за транспорт на стока и во земјиште.

4. Политика на Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди се додека истата не се ратификува на Годишното собрание на акционери

Друштвото во 2023 година нема исплатено дивиденди

5. Финансирање - Кредити

Друштвото користи кредити за финансирање на оперативните активности во вид на револвинг кредит и исто така користи и долгорочни кредити за развивање на основната дејност. Во 2023 година долгорочната задолженост изнесува 213 мил.мкд и е зголемена за 35% и во однос на 2022 год додека краткорочната задолженост изнесува 0,34 мил.мкд и е значително намалена во однос на 2022 год.

6. Големи зделки

Според законот за трговски друштва, Пекабеско ад во 2023 година нема склучено големи зделки.

7. Односи со поврзани субјекти

Пекабеско АД поседува 2 поврзани субјекти. Еден е во Македонија - Тимко лаб ДООЕЛ и Пекабеско ДОО Рашка во Србија. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и пазарни цени. Подружниците се во 100% сопственост на Пекабеско АД

Во 2023 нема капитална трансакција помеѓу поврзаните субјекти

8. Акционерски капитал

Акционерската главнина на Пекабеско АД се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 46 ЕУР. Друштвото во изминативе години има откупено 2.375 сопствени акции односно 7,3% од вкупниот број на обични акции

Во текот на 2023 година друштвото нема откупено сопствени акции

Остварена добивка по акција е во износ од 4.870 ден што е за 31% повисока од истата во 2022 год.

9. Надоместоци на раководството

Менаџерскиот тим на Пекабеско АД консолидација брои вкупно 21 лица меѓу кои се и членовите на Одборот на директори

Одборот на директори на Пекабеско АД се состои од 7 членови од кои 3 се извршни и 4 неизвршни членови

Надоместоците за бруто плати и награди, регрес за годишен одмор, приватно здравствено осигурување, надоместок за учество во одбор на сите членови на менаџерскиот тим за 2023 година изнесуваат 91.653.715 ден. а во 2022 година изнесувале 105.883.690 ден.

Членовите на менаџерскиот тим на Пекабеско АД не остваруваат примања во други друштва односно не членуваат во органи на управување на други друшта.

Членовите на менаџерскиот тим на Пекабеско АД немаат засновано работен однос кај други работодавачи

10. Приходи и расходи

Пекабеско АД-Консолидација во 2023 год остварило вкупни приходи од редовно работење во износ од 5.534 мил.мкд што преставува зголемување во однос на 2022 год за 3,3%. При тоа со ова ниво на тековни редовни приходи остварени се вкупни расходи во износ од 5.390 мил.мкд и се повисоки од истите во 2022 год за 2,7%.

Како резултат на ваквото работење остварена е чиста добивка во износ од 146,5 мил. мкд. Остварената добивка е повисока од онаа во 2022 год за 31,2%.

Приходи од продажба - Пазари

	2023	2022	23/22
Домашен Пазар	4.770.299.656	4.597.850.965	3,8%
Странски Пазар	693.333.657	683.820.967	1,4%
Вкупно	5.463.633.313	5.281.671.932	3,4%

Во наредната табела прикажани се приходите по видови

Приходи од работење по видови

	2023	2022	23/22
Готов П-од и Трг.стока	5.475.682.122	5.291.628.858	3,5%
Останати приходи	57.964.955	66.255.968	-12,5
Финансиски приходи	13.373.283	3.052.186	338,2%
Вкупно	5.547.020.360	5.360.937.012	3,5%

Овие приходи и расходи остварени се со 434 вработени (просек) во консолидација што е за 40 помалку од просекот во 2022 год.

Подолу се презентирани позначајните економски показатели кои произлегуваат и ја покажуваат успешноста на работењето на друштвото во консолидација.

Бруто профитна маржа	10,9%
Нето профитна маржа	2,6%
Поврат на капиталот-(ROE)	9,5%
Тековна ликвидност	1,9
Брза ликвидност	1,2

Капитал/ВК С-ва (Актива)	0,65
Обрт на залихи	12 пати
Денови на обрт на залихи	31 ден
Обрт на побарувања	14 пати
Денови на обрт на побарувања	25 дена
Период на конвертирање	56 ден

Резултати и показатели се остварени со следниве средства и обврски:

Актива	2.379.265.274
Долгорочни с-ва	1.192.077.847
Обртни	1.187.187.427
Пасива	2.379.265.274
Капитал	1.541.571.763
Обврски	837.693.511

Пекабеско ад